



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 27 ноември 1979  
С к о п ј е  
Број 36                      Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 8 див. Жиро сметка 40100-603-12498

462.

Врз основа на член 440, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 23 ноември 1979 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се усвојува Предлогот на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија за пристапување кон измена на Уставот на Социјалистичка Република Македонија.

2. Се задолжува Комисијата за следење на остварувањето на Уставот да изготви Нацрт на акт за измена на Уставот и да му го поднесе на Собранието.

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 48-2780  
23 ноември 1979 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

463.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78 и 41/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА РУДНИЦИТЕ И ЖЕЛЕЗАРНИЦАТА „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

1. Во Одлуката за давање на кредитни олеснувања на Рудниците и железарницата „Скопје“ — Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 4/78), во точката 2, по бројката „1977“ буквата „и“ се заменува со запирка, а по бројката „1978“ се додаваат зборовите „и 1979“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2128/3  
15 ноември 1979 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

464.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78 и 41/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА РО „РАДЕ КОНЧАР — ФРИЖИДЕРИ“ — БИТОЛА

1. На Работната организација „Раде Кончар-фрижидери“ — Битола, која работи под отежнати услови на стопанисување, достасаните а неплатени обврски по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството до крајот на 1979 година, како и обврските што ќе достасаат во текот на 1980 година, се трансформираат во нов кредит, со рок на враќање од 4 години и со каматна стапка од 3% годишно.

Отплатувањето на кредитот од став 1 на оваа точка ќе се врши полугодишно, со тоа што првиот ануитет стасува за плаќање на 30 април 1981 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2128/2  
15 ноември 1979 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

465.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78 и 41/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА ПАМУЧНАТА ИНДУСТРИЈА „МАКЕДОНКА“ — ШТИП

1. На Памучната индустрија „Македонка“ — Штип, која работи под отежнати услови на стопанисување, достасаните а неплатени обврски по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството во текот на 1979 година и од претходните години се трансформираат во нов кредит, со рок на враќање од 4 години и со каматна стапка од 3% годишно.

Отплатувањето на кредитот од став 1 на оваа точка ќе се врши полугодишно, со тоа што првиот ануитет стасува за плаќање на 30 април 1981 година.

2. Пресметаната камата за 1979 и 1980 година по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството се намалува за 90%.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2128/1

15 ноември 1979 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов**, с. р.

466.

Врз основа на член 12 од Законот за задолжителниот заем за обезбедување на постојани средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА, ЗА 1979 ГОДИНА**

1. Утврдените стапки во член 8 од Законот за задолжителниот заем за обезбедување на постојани средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година се зголемуваат за 20% за 1979 година.

2. Средствата од зголемувањето на стапките од точка 1 на оваа одлука ќе се уплатат најдоцна до 25 декември 1979 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2127/1

15 ноември 1979 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов**, с. р.

467.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА**

1. Се именува за помошник на републичкиот секретар за индустрија дипл. металуршки инженер Глигор Серафимов, директор на Основната организација Топилница во Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-2070/1

30 октомври 1979 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов**, с. р.

468.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ**

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за сообраќај и врски инж. Љупчо Златков, главен директор на Градското сообраќајно претпријатие во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-2071/1

30 октомври 1979 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов**, с. р.

469.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува од должност потсекретар во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Ратко Тодоровски, поради заминување на друга должност, сметано од 1. 10. 1979 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-2072/1

30 октомври 1979 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов**, с. р.

470.

Врз основа на точка 6 од Одлуката за максимирање односно за задржување на затечено ниво на цените на производите и услугите од надлежност на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 26/79), републичкиот секретар за општостопански работи и пазар донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА МЕНУВАЊЕ НА МАКСИМИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ШУМИТЕ**

1. Организациите на здружен труд максимирани цени на производите од искористување на шумите формирани по Одлуката за определување нивото до кое можат да се формираат цените на производите од искористување на шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 41/78), можат да ги зголемат во просек до 10,4% со задржување на постојните услови на продажба.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-100/87

7 ноември 1979 година

Скопје

Републички секретар  
за општостопански работи и пазар,  
Едиповски Дургут, с. р.

471.

Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76) и член 59 од Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/75), Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика донесува

## ПРОГРАМА

### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 1980 ГОДИНА

Во 1980 година имунизацијата е задолжителна:

I. Против туберкулозата (Tuberculosis), дифтеријата (Diphtheria), тетанусот (Tetanus), големата кашлица (Pertussis), детската парализа (Poliomyelitis ant. acuta) и малите сипаници (Morbilli) — за сите лица од определена возраст според оваа програма.

II. 1) Против беснило (Lyssa) — за сите лица повредени од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно;

2) против колерата, големите сипаници и жолтата треска — за сите лица кои патуваат во земјата во која постои некоја од тие болести или во земја која бара имунизација против тие болести;

3) против цревниот тифус и други заразни болести — за сите лица за кои постојат епидемиолошки индикации.

Задолжителната имунизација против заразните болести од точка I се врши исклучително на перманентен начин — континуирано имунизирање во текот на целата година, а против детска парализа од 1 јануари до 15 јуни и од 1 октомври до 31 декември 1980 година со тритипна вакцина, согласно член 7 од Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација — серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/75).

## I

1) Имунизација против туберкулоза се врши:

1. без тестирање на сите деца до навршени два месеца;

2. на сите лица од навршени 2 месеца до навршени 19 години со претходно тестирање кои примарно не се вакцинирани, ако се туберкулин негативни;

3. ревакцинирањето се врши според календарот за имунизација, односно во 2-та, 7-та, 13-та и 19-та година на возраст, со претходно тестирање.

Контрола на успехот на вакцинирањето против туберкулоза се врши со туберкулинско тестирање по истекот на 3 месеци од денот на извршеното вакцинирање. Лицето, кај кое со тестирањето ќе се утврди дека вакцинирањето не успеало, мора повторно да се подложи на имунизација;

2) Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица:

A. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца родени од 1. 10. 1979 до 30. 09. 1980 година, на возраст определена со календарот за имунизација;

2. на сите деца до навршена петгодишна возраст, кои дотогаш не се уредно вакцинирани и ревакцинирани, а не прележале голема кашлица.

B. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1979 година против дифтерија, тетанус, голема кашлица, на возраст определена со календарот за имунизација;

2. на сите деца комплетно вакцинирани до петгодишна возраст, ако од имунизацијата поминало најмалку една година, а не повеќе од три години;

3. на сите деца до четвртата година на возраст, ако претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација.

3) Имунизација против дифтерија и тетанус:

A. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца до петгодишна возраст кои уредно не се вакцинирани или ревакцинирани, а ја прележале големата кашлица;

2. на сите деца родени од 1968 година наваму кои не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус.

B. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца во седмата и дванаесеттата година, кои порано уредно се вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус според календарот за имунизација;

2. на сите деца до дванаесетгодишна возраст вакцинирани првпат во 1979 година против дифтерија и тетанус, ако од вакцинирањето поминало една година.

Имунизација на лица постари од 8 години се врши со посебна Ди-Те вакцина (про адулитис).

4) Имунизација против тетанус:

A. Вакцинирање се врши:

1. на сите лица од навршени дванаесет години до навршени деветнаесет години, кои против тетанус порано не биле имунизирани.

B. Ревакцинирање се врши:

1. на сите лица во деветнаесеттата година кои претходно уредно биле имунизирани и реимунизирани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер односно Ди-Те или Те;

2. на сите лица од дванаесет години до деветнаесет години возраст кои во 1979 година биле за првпат имунизирани против тетанус, ако од имунизирањето поминало една година.

5) Имунизација против детска парализа:

A. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца родени од 1. 10. 1979 до 30. 09. 1980 година, според календарот за имунизација;

2. на сите деца родени од 1. 01. 1968 до 30. 09. 1979 година кои порано не биле вакцинирани.

B. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1979 година, ако од вакцинирањето поминало една година;

2. на сите деца во четвртата, седмата и дванаесеттата година, кои претходно биле комплетно вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација.

6) Имунизација против мали сипаници:

Вакцинирање се врши:

1. на сите деца до навршени 12 месеци со навршена 10 годишна возраст, кои не прележале мали сипаници.

Имунизацијата против определените заразни болести во оваа програма се врши по следниот

## КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА

Возраст на лица што подлежат на имунизација	Болест против која се врши имунизација	Имунизирање: — вакцинарање — ревакцинирање
1	2	3
до 2 месеца	Туберкулоза без тестирање	вакцинирање
4, 5 и 6 месеци	Дифтерија, тетанус-пертусис (3 дози)	вакцинирање
4, 5 $\frac{1}{2}$ и 7 месеци	Детска парализа (3 дози тритипна вакцина)	вакцинирање
13 месеци	Мали сипаници	вакцинирање
18 месеци	Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза)	I ревакцинирање
20 месеци	Детска парализа (1 доза)	I ревакцинирање
12—30 месеци	Туберкулоза (со тестирање)	I ревакцинирање
4 години	Детска парализа (2 дози)	II ревакцинирање
	Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза)	II ревакцинирање
7 години	Туберкулоза (со тестирање)	II ревакцинирање
	Детска парализа (1 доза)	III ревакцинирање
	Дифтерија-тетанус (1 доза)	III ревакцинирање
12 години	Детска парализа (1 доза)	IV ревакцинирање
12 години	Дифтерија — тетанус (1 доза)	IV ревакцинирање
13 години	Туберкулоза (со тестирање)	III ревакцинирање
19 години	Туберкулоза (со тестирање)	IV ревакцинирање
19 години	Тетанус (1 доза)	V ревакцинирање

## II

На кампањски начин се врши задолжителна имунизација (вакцинирање и ревакцинирање) против заразни болести и на следните лица:

1) На задолжителна имунизација против беснило подлежат лица ранети од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно и тоа:

1. лице укасано или изгребано од лисица, волк или некое друго диво животно;

2. лице укасано од куче што му е непознато на лицето или кое не е можно да се држи под ветеринарна контрола;

3. лице укасано од куче што во рок од десет дена од ранувањето ќе покаже знаци на беснило, ќе пцовиса, ќе биде убиено или ќе заскита;

4. лице укасано во пределот на главата и вратот, прстите на рацете или во пределот на поголемите нервни сплетови, без оглед на состојбата и судбината на кучето;

5. лице укасано од мачка или од друго бесно домашно животно или од домашно животно за кое се сомнева дека е бесно;

6. лице повредено при работа со предмет што бил во допир со бесно животно или со животно за кое се сомнева дека е бесно, односно при обдукација на такво пцовисано животно.

Имунизацијата против беснило се врши согласно член 40, 41, 42, 51, 52 и 54 од Правилникот за условите и начинот на вршењето задолжителна имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, број 19/75).

2) На задолжителна имунизација против големи сипаници подлежат:

1. лица што во Југославија доаѓаат од подрачја заразени со големи сипаници и ако немаат пропишано уверение за вакцинарање во согласност со одредбите на Меѓународниот санитарен правилник;

2. лица што патуваат во земја во која постојат големи сипаници или во земја што бара имунизација против таа болест.

Имунизација на лицата под точка 1 се врши при нивно доаѓање во Југославија, а имунизација на лицата под точка 2 се врши најдоцна 8 дена пред почетокот на патувањето.

Првото вакцинарање (примовакцинација) на лицата под точка 1 и 2 се врши со задолжителна, истовремена примена на вакцина гамаглобулин, ако се постари од 4 години.

Ревакцинирање на овие лица се врши ако поминале повеќе од три години од денот на вакцинарање односно ревакцинирање.

Успехот на имунизирањето се утврдува осмиот ден од денот на имунизирањето.

Ако вакцинарањето односно ревакцинирањето не успеало, тоа мора да се повтори уште еднаш. Доколку и повторната имунизација не успес, лицето повеќе не се подложува на имунизирање, а во потврдата за извршена имунизација се забележува дека лицето е двапати безуспешно вакцинирано, односно ревакцинирано.

3) На задолжителна имунизација против црвен тифус подлежат:

1. лицата вработени на чистење канализација, септички јами, на отстранување ѓубре и други отпадни материи од населби;

2. екипажот на домашните бродови во поморскиот и речниот јавен сообраќај;

3. учесници на младински работни акции и лица вработени на други големи работилишта на кои им е обезбедено домување во привремени објекти;

4. лица што живеат во заедничко домаќинство со бацилоносител на црвен тифус;

5. лица постари од три години што живеат во места и краишта зафатени од поплави, пожар, земјотрес и други елементарни непогоди и масовни несреќи што позначително можат да влијаат врз нормалниот живот на населението на одделни места односно краишта.

Ревакцинирање на лица (една доза) што подлежат на задолжителна имунизација се врши по истекот на три години од денот на вакцинарањето и сè додека се вработени на определените работни места, односно додека постои некоја од причините изнесени за задолжителна имунизација против црвен тифус.

Лица постари од 60 години не подлежат на задолжителна имунизација против црвен тифус.

4) На задолжителна имунизација против туберкулоза подлежат лица вработени во организациите на здружен труд за дијагностика и лекување на туберкулозата што не реагираат на туберкулин или кај кои реакцијата на туберкулин е помала од 6 м.м. без оглед на возраста.

## III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-01-5366/1  
30 октомври 1979 година  
Скопје

Републички секретар  
за здравство и социјална  
политика,  
**Петар Цундев, с. р.**

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

312.

Врз основа на член 135 став 1 и 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 1979 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СО ПОРАСТОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 1979 ГОДИНА**

#### Член 1

Со оваа одлука се врши аконтативно усогласување на пензиите и другите парични примања со порастот на просечните трошоци на животот во 1979 година во однос на 1978 година со 16%.

#### Член 2

Старосните, инвалидските и семејните пензии, како и пензиите остварени по меѓународни конвенции за социјално осигурување, без заштитниот додаток, се зголемуваат со 16%.

На зголемувањето од претходниот став подлежат сите пензии определени од пензиска основа во која не е влезен целосно или делумно личниот доход односно основицата на осигурување од 1979 година.

Привремените пензии определени според член 48 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување аконтативно се зголемуваат за 16%, со тоа што така зголемената пензија не може да биде повисока од граничниот износ на најниското пензиско примање.

Пензиите на учесниците во НОВ од пред 9 септември 1943 година определени од гарантираната пензиска основа во смисла на член 38 став 4 односно член 42 став 2 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување аконтативно се зголемуваат за 16%, ако тоа зголемување за корисникот е поповолно од усогласувањето според одредбите на член 42 став 2 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување со примена на просекот на личните доходи на работниците остварен во Југославија за 1979 година зголемен за 6%.

#### Член 3

Паричниот надоместок во врска со професионалната рехабилитација и вработувањето аконтативно се зголемува за 16%.

#### Член 4

Аконтативното зголемување од член 1 на оваа одлука им припаѓа и на корисниците на пензија на кои пензијата им се исплатува во висина на најнскиот износ на пензија.

#### Член 5

Како основица за определување износот на зголемувањето на пензиите и другите примања според член 2 и 3 на оваа одлука служи износот на пензијата без заштитниот додаток, односно износот на другите парични примања што на корисникот му следувал за месец декември 1979 година, не земајќи го предвид зголемувањето според Одлуката за еонредно усогласување на пензиите и другите примања според порастот на трошоците на животот во 1979 година.

#### Член 6

На пензиите зголемени според одредбите на оваа одлука се додава износот на заштитниот додаток определен според одредбите на соодветната одлука.

#### Член 7

Зголемувањето по оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1980 година и се смета за аконтативно зголемување на пензиите и другите парични примања заради порастот на просечните трошоци на животот со тоа што дополнително ќе се изврши соодветна корекција на усогласувањето ако според конечно утврдениот индекс на движењето на просечните трошоци на животот во 1979 година во однос на 1978 година се покаже разлика повеќе од 0,5%.

Ако процентот на разликата биде понизок од 0,5% тој износ ќе се засмета при усогласувањето на пензиите со движењето на просечните трошоци на животот во 1980 година.

#### Член 8

Усогласувањето на пензиите и другите примања според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

#### Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

**СОБРАНИЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 01-2901/1  
21 ноември 1979 година  
Скопје

Претседател,  
Лилјана Манева, с. р.

## Обласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Општинскиот суд во Титов Велес, во парничниот предмет П. бр. 673/79, заведен по тужба на тужителот Скендер Ибраимов Арифов од село Горно Врановци, кој сега живее во село Горно Јаболчиште, против тужениот Алити Муарем, сега на привремена работа во Германија, со непозната адреса на живеење, за постоење на право, вредност на спорот 5.500 динари, за привремен застапник на тужениот, во смисла на одредбите од член 84 став 2 точка 5 од ЗПП, го одреди лицето Пен-

чо Трипчев од Титов Велес, судски приправник, на работа во Општинскиот суд во Титов Велес.

Поставениот привремен застапник ќе го застапува тужениот сè додека овој и неговиот полномошник не се појават пред судот односно додека органот на старателство не го извести судот дека му поставил старател на тужениот.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 673/79. (96)

Општинскиот суд во Титов Велес, во парничниот предмет П. бр. 634/79, заведен по тужба на тужителот Скендер Ибраимов Арифов од село Горно Врановци кој сега живее во село Горно Јаболчиште, против тужениот Мустафа Фетов Лимановски од Република Турција, со непозната адреса

на живеење, за постоење на право, вредност на спорот 500 динари, за привремен застапник на тужениот, во смисла на одредбите на член 84 став 2 точка 5 од ЗПП, го одреди лицето Пенчо Трипчев од Титов Велес, судски приправник, на работа во Општинскиот суд во Титов Велес.

Поставениот привремен застапник ќе го застапува тужениот сè додека овој или неговиот полномошник не се појават пред судот односно додека органот на старателство не го извести судот дека му поставил старател на тужениот.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 634/79. (97)

## РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решение Фи. бр. 157 од 1. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1500-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, со целосна одговорност — Титов Велес, ул. „Шефки Сали“ бр. 6, со следните податоци: Општинската заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 140/1 од 7. III. 1974 година од 120 основачи.

Основни дејности: 140237 — самоуправни интересни заедници во областа на здравството.

Во правниот промет со трети лица Општинската заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Сланев Андреа Милан, секретар, без ограничување.

Во состав на Општинската заедница се следните основни заедници:

I. Основна заедница на здравството и здравственото осигурување со целосна одговорност — Титов Велес, ул. „Шефки Сали“ бр. 6.

Основната заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање бр. 140/1 од 7. III. 1974 година, од 67 основачи.

Основни дејности: 140237 — самоуправни интересни заедници во областа на здравството.

Во правниот промет со трети лица Основната заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Сланев Андреа Милан, секретар, без ограничување.

II. Основна заедница на здравството и здравственото осигурување, со целосна одговорност — Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 190.

Основната заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање бр. 140/1 од 7. III. 1974 година од 50 основачи.

Основни дејности: 140237 — самоуправни интересни заедници во областа на здравството.

Во правниот промет со трети лица Основната заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Сланев Андреа Милан, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 157/1979 година. (290)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 134 од 24. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1475-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската СИЗ за општествена заштита на децата — Гостивар, со следните податоци:

Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Гостивар е основана со Самоуправната спогодба бр. 20/3 од 3. III. 1974 година од 134 основачи.

Основна дејност: 140235 — СИЗ за општествена заштита на децата.

Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Гостивар во

правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Гостивар одговара со сите свои средства.

Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Гостивар ќе ја застапува Боривоје Синадиноски, секретар на Заедницата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 134/1979 година. (295)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 136 од 20. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1472-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на становањето на Општината Гостивар — со целосна одговорност — Гостивар кеј „Вардар“ 66 — Градски парк, со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница на становањето на Општината — Гостивар, е основана со Самоуправната спогодба број 09-903 од 10. IV. 1975 година од 97 основачи.

Основна дејност: 140221 — СИЗ на становањето — во станбена и комунална дејност.

Самоуправната интересна заедница на становањето на Општината Гостивар во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ на становањето на Општината — Гостивар одговара со сите свои средства.

Самоуправната интересна заедница на становањето на Општината Гостивар ја застапува Перо Секулоски, секретар на заедницата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 136/1979 година. (296)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 168 од 25. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1480-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на физичката култура, со целосна одговорност — Гостивар, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 54, со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница на физичката култура е основана со Самоуправната спогодба бр. 1-73 од 3. III. 1974 година.

Основни дејности: 140234 — самоуправни интересна заедница на физичката култура.

Во правниот промет со трети лица Самоуправната интересна заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Наумчески Петко, секретар без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 168/1979 година. (297)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 143 од 25. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1482-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на културата, П. О. — Гостивар со следните податоци:

Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Гостивар е основана со Самоуправната спогодба бр. 0201-12 од 26 март 1974 година. Заедницата е основана од 135 основачи.

Основна дејност: 140233 — самоуправни интересна заедница во областа на културата.

ОСИЗ на културата — Гостивар во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, во рамките на овластувањата утврдени со спогодбата за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, Заедницата одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на ОСИЗ на културата — Гостивар е Целал Љуши, секретар на Заедницата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 143/1979 година. (298)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 127 од 20. IX. 1979 година, на регистарската влошка бр. 3-1474-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Ц. О. — Гевгелија, плоштад „Слобода“ бб., со следните податоци:

Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, со целосна одговорност — Гевгелија, плоштад „Слобода“ бб.

Самоуправната интересна заедница е основана со самоуправниата спогодба бр. 1 од 29. IV. 1974 година од 36 основачи.

Основни дејности: 140235 — самоуправни интересна заедница во областа на заштитата на децата.

Во правниот промет со трети лица СИЗ истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Марика Карагонова, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 127/1979 година. (299)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 55 од 24. IX. 1979 година, на регистарската влошка бр. 3-1477-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото сигурување, со целосна одговорност, Гевгелија, ул. „7 Ноември“ бр. 2, со следните податоци:

Општинската самоуправни интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 385/1 од 17. II. 1978 година од 69 основачи.

Основни дејности: 140237 — самоуправни интересна заедница на здравството.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лица овластени за застапување се Андон Тасев, секретар, без ограничување и Александар Николов, раководител на сметководството, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 55/1979 година. (300)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 129 од 19. IX. 1979 година, на регистарската влошка бр. 3-1464-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Гевгелија, со следните податоци:

Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура, со Ц. О., ул. „Гевгел. партизански одреди“ бб — Гевгелија.

СИЗ на физичката култура е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-21/1 од 26. IX. 1974 година.

Основачи на Заедницата се 36 организации на здружен труд.

Основна дејност: 140234 — СИЗ на физичката култура.

За своите обврски Заедницата одговара со сите свои средства.

Во правниот промет Заедницата настапува во свое име и за своја сметка.

Основачите немаат одговорност спрема Заедницата.

Лице овластено за застапување на Заедницата е Никола Јованов, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 129/1979 година. (301)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 130 од 19. IX. 1979 година, на регистарската влошка бр. 3-1463-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Гевгелија, со следните податоци:

Општинската самоуправни интересна заедница на културата, Ц. О., ул. „Партизански одреди“ бб — Гевгелија.

СИЗ на културата е основана со самоуправниата спогодба бр. 01-22/1 од 26. IX. 1974 година. Основачи на заедницата се 36 организации на здружен труд.

Основна дејност: 140233 — СИЗ на културата. За своите обврски Заедницата одговара со сите свои средства.

Во правниот промет Заедницата настапува во свое име и за своја сметка.

Основачите немаат одговорност спрема Заедницата.

Лице овластено за застапување на Заедницата е Никола Јованов, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 130/1979 година. (302)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 83 од 20. IX. 1979 година, на регистарската влошка бр. 3-1471-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, со целосна одговорност — Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 2, со следните податоци:

Општинската заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 2454 од 19. III. 1974 година, од 119 основачи.

Основни дејности: 140237 — самоуправни интересна заедница во областа на здравството.

Во правниот промет со трети лица Општинската заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Орде Кузмановски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 83/1979 година. (303)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 180 од 20. IX. 1979 година, на регистарската влошка бр. 3-1473-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на становањето со целосна одговорност — Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 4, со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 8759 од 8. X. 1975 година од 43 основачи.

Основни дејности: 140221 — СИЗ на становањето.

Во правниот промет со трети лица СИЗ истапува во свое име и своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Стојан Величковски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 180/1979 година. (304)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 162 од 27. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1483-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура, со целосна одговорност — Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бб., со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба од 1 март 1974 година од 17 основачи.

Основни дејности: 140234 — самоуправни интересна заедница во областа на физичката култура.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Бранислав Илиевски, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 162/1979 година. (305)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 183 од 27. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1484-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на културата, со целосна одговорност — Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бб., со следните податоци:

Општинската самоуправни интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 1.12 од 18. I. 1979 година, од 28 основачи.

Основни дејности 120133 — самоуправни интересна заедница на културата.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Наке Петроски, претседател на Собранието на Заедницата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 183/1979 година. (306)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 106 од 28. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1490-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на становањето, со целосна одговорност — Крива Паланка, ул. „Илинденска“ бб., со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница на становањето, со целосна одговорност, Крива Паланка, ул. „Илинденска“ бб.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 02-1401/1 од 29. IV. 1975 година од 28 основачи.

Основни дејности: самоуправни интересна заедница на становањето.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Влајко Бојковски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 106/1979 година. (307)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 105 од 25. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1481-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита, со целосна одговорност — Кратово, ул. „Маршал Тито“ бр. 1, со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 06-1183 од 22. IV. 1974 година од 18 основачи.

Основни дејности: 140235 — СИЗ за социјална заштита на лица.

Во правниот промет со трети лица СИЗ истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Николова Калинка, в.д. секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 105/1979 година. (308)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 76 од 24. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1476-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Заедницата на вработувањето, со целосна одговорност, Кратово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 3, со следните податоци:

Заедницата на вработувањето е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-357 од 26. XII. 1978 година од 25 основачи.

Основни дејности: 140236 — заедница на вработувањето.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Трајкова Павлина, в.д. секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 76/1979 година. (309)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 84 од 19. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1459-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, Ц. О., — Кратово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 36, со следните податоци:

Основни дејности: 140237 — самоуправни интересна заедница во областа на здравството.

Во правниот промет со трети лица Општинската заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Орде Кузмановски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 84/1979 година. (310)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 84 од 20. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1470-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на становањето, со целосна одговорност, Кавадарци, ул. „Балканска“ бб., со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница на становањето е основана со Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница за станбено-комунална дејност и патишта, од 90 основачи.

Основни дејности: 140221 — самоуправни интересна заедница за домување.

Во правниот промет со трети лица СИЗ истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Драги Иванов, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 81/1979 година. (311)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 78 од 20. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1469-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за образование и наука, Ц. О. — Кавадарци, со следните податоци:

Општинската заедница е основана од 60 основачи.

Основни дејности: 140231 — СИЗ во областа на образованието.



Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Димов Тодор, в.д. секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 78/1979 година. (312)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1277 од 19. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1468-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за електродистрибуција, Ц. О. — Кавадарци, ул. „Блажо Алексов“ бр. 2, со следните податоци:

Општинската самоуправни интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 03-2 од 6. III. 1979 година од 22 основачи.

Основни дејности: 140211 — СИЗ во областа на енергетиката.

Во правниот промет со трети лица СИЗ истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Шумановски Милан, претседател на Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за електродистрибуција, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1277/1979 година. (313)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 185 од 19. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1466-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за вработување, со целосна одговорност — Неготино, ул. „Пекарев“ бр. 5, со следните податоци:

Заедницата за вработување е основана со Самоуправната спогодба од декември 1978 година од 57 основачи.

Основни дејности: 140236 — самоуправни интересна заедница во областа на запослувањето.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Ванчо Јорданов, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 185/1979 година. (317)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 82 од 19. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1467-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за пасишта и утрини, со целосна одговорност — Неготино, ул. „Маршал Тито“ бб (барака), со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-2/1 од 9. V. 1975 година од 14 основачи.

Основни дејности: самоуправни интересна заедница во други дејности од материјалното производство.

Во правниот промет со трети лица СИЗ истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Зафиров Александар, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 82/1979 година. (318)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2659/78 од 18. VI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1388-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума, со целосна одговорност — Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1, со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума е основана со Самоуправната спогодба во март 1978 година од 201 основачи.

Дејност: 140231 — СИЗ во областа на насоченото образование.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сите свои средства. Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума, без ограничување, ја застапува секретарот Мирко Апостолски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2659/1978 од 18. VI. 1979 година. (319)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 182 од 19. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1462-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за пасишта и утрини, Ц. О. — Кавадарци, ул. „7 Септември“ бб, со следните податоци:

Општинската заедница е основана од Собранието на општината Кавадарци.

Основни дејности: 140219 — самоуправни интересни заедници во останатите дејности на материјалното производство.

Во правниот промет со трети лица Општинската заедница истапува во свое име и за своја сметка, без ограничување.

Лице овластено за застапување е Ристо Ангусhev, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 182/1979 година. (314)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 166 од 26. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1486-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на културата, Ц. О. — Македонски Брод, со следните податоци:

Општинската заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 08-994/2 од 17. X. 1974 година, од 10 основачи.

Основни дејности: 140233 — самоуправни интересна заедница во областа на културата.

Во правниот промет со трети лица Општинската заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Драге Тренковски, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 166/1979 год. (315)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 74 од 19. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1465-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на становањето на општина Неготино, Ц. О. — Неготино, ул. „Маршал Тито“ бб., со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница е основана со одлуката на Собранието на општината Неготино, бр. 01-756/1 од 24. IV. 1975 година.

Основни дејности: 140221 — самоуправни интересна заедница на становањето.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Петар Паунков, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 74/1979 година. (316)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните  
загубени документи:

Свидетелство на име Хамит Салихи, с. Слатино, Тетово. (534)  
Свидетелство на име Назиф Бехтеши, с. Дебреше, Гостивар. (535)  
Свидетелство на име Идрис Шерифи, с. Врпачиште, Гостивар. (536)  
Здравствена легитимација бр. 368, на име Селман Абедини, с. Дебреше, Гостивар. (537)  
Свидетелство на име Макил Селмани, с. Чајле, Гостивар. (538)  
Свидетелство на име Никола Мицкоски, ул. „Н. Тесла“ бр. 16, Гостивар. (539)  
Воена книшка на име Маринко Крстев, ул. „Велко Влаховиќ“ бр. 100-б, Свети Николе. (540)  
Воена книшка, издадена од Сјеница на име Кадро Рамичевиќ, Скопје. (541)  
Здравствена книшка, издадена од Скопје на име Славица Никодиновиќ, Скопје. (542)  
Работна книшка, издадена од Скопје на име Петрија Неделкова, Скопје. (543)  
Воена книшка, издадена од Скопје на име Никола Лазаревски, Скопје. (544)  
Воена книшка издадена од Сремски Карловац на име Благоја Здравковски, Скопје. (545)  
Воена книшка, издадена од Белград на име Милко Милковски, Куманово. (546)  
Работна книшка на име Елезија Спицова, ул. „Г. Гаковиќ“ бр. 51, Битола. (547)  
Работна книшка на име Благоја Симоновски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 169, Битола. (548)  
Индекс бр. 825/75 на име Петар Габроски, ул. „Сотка Цигидиќ“ бр. 28, Прилеп. (549)  
Свидетелство за I и II година на име Павлина Стеваноска, с. Врбјани, Прилеп. (550)  
Работна книшка на име Радислав Каралиоски, с. Мало Коњари, Прилеп. (551)  
Работна книшка на име Весели Муса, с. Лопате, Куманово. (552)  
Диплома на име Мајди Демири, ул. „Правда Спасовска“ бр. 30, Куманово. (553)  
Свидетелство на име Исмаил Мустафа, с. Ваксинце, Куманово. (554)  
Свидетелство на име Скендер Лимани, с. Крањи, Ресен. (555)  
Свидетелство на име Бранко Стеванов, с. Д. Врановци, Титов Велес. (556)  
Свидетелство на име Мари Орданова, с. Степанци, Титов Велес. (557)  
Здравствена легитимација на име Љатиф Емињи, с. Боговиње, Тетово. (558)  
Свидетелство на име Хавзи Сејфуљи, с. Пирок, Тетово. (559)  
Здравствена легитимација на име Исак Исени, с. Пирок, Тетово. (560)  
Здравствена легитимација на име Сахиде Локу, ул. „Цетинска“ бр. 101, Тетово. (561)  
Земјоделска здравствена легитимација на име Нимет Ферати, с. Жеровјане, Тетово. (562)  
Свидетелство на име Мемет Идризи, с. Нераште, Тетово. (563)  
Работна книшка на име Фазли Асановски, ул. „Цар Самуил“ бр. 238, Битола. (989)  
Свидетелство за IV одделение на име Даница Нешковска, ул. „Карпош“ згр. 7, влез 3, стан 15, Битола. (990)  
Работна книшка на име Перо Радуловски, ул. „Т. Велков“ бр. 1/4-2, Куманово. (991)  
Свидетелство за IV година на име Иван Краљевски, ул. „Н. Тесла“ бб., Куманово. (992)  
Пасош бр. 375365 на име Божица Младеновска, с. Скачковце, Куманово. (993)  
Работна книшка на име Трајко Ковачевски, с. Орашац, Куманово. (994)

Работна книшка на име Александар Насковски, ул. „Осогово“ бр. 19, Куманово. (995)  
Работна книшка на име Александар Георгиевски, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 23, Куманово. (996)  
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ „Васил Главинов“ во Титов Велес на име Тасевски Михајло, ул. „Киро Чучук“ бр. 51, Титов Велес. (997)  
Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Јордан Константинов — Цинот“ на име Арифова Цеваир, ул. „Д. Влахов“ бр. 167, Титов Велес. (998)  
Работна книшка, издадена од Собранието на општината Титов Велес на име Мојсоки Цоне, с. Градско, Титов Велес. (999)  
Свидетелство за V одделение на име Геле Тетовски, с. Владилковци, Титов Велес. (1000)  
Свидетелство за VI одделение на име Ратка Јорданова, нас. Чашка, Титов Велес. (1001)  
Работна книшка на име Борис Караџов, ул. „К. Рогужаров“ бр. 34, Титов Велес. (102)  
Воена книшка на име Младен Маринковиќ, с. Сарково, Кавадарци. (1003)  
Здравствена легитимација на име Нуриман Селмани, ул. „Г. Стојчевски“ бр. 54, Тетово. (1004)  
Здравствена легитимација на име Мингеаре Сеадини, с. Желино, Тетово. (1005)  
Здравствена легитимација на име Беким Амети, с. Порој, Тетово. (1006)  
Здравствена легитимација на име Љатиф Амети, с. Порој, Тетово. (1007)  
Свидетелство за кројач бр. 08211 на име Голубина Илиовска, с. Умлена, Берово. (1008)  
Работна книшка, издадена во Скопје на име Цемаведин Љатифов, Скопје. (1009)  
Свидетелство за IV одделение на име Пајазит Далипи, с. Морани, Скопје. (1010)  
Свидетелство на име Миле Дуков, ул. „Пр. Пчински“ бр. 29, Битола. (1011)  
Свидетелство за V одделение на име Неџат Усеиноски, ул. „Дунавска“ бр. 18, Прилеп. (1012)  
Свидетелство за IV одделение на име Милутин Јованоски, с. Мажучиште, Прилеп. (1013)  
Свидетелство за VIII одделение на име Анѓа Алтелеска, с. М. Коњари, Прилеп. (1014)  
Индекс бр. II 448/76 на име Марика Христова, ул. „Д. Груев“ бр. 146, Битола. (1015)  
Свидетелство за VI одделение на име Муамет Зендели, с. Непроштено, Тетово. (1016)  
Свидетелство за IV година на име Веселин Маринковски, с. Копанце, Тетово. (1017)  
Свидетелство за VIII одделение на име Љазим Мисими, с. Добарце, Тетово. (1018)  
Здравствена легитимација на име Селим Таири, с. Камењане, Тетово. (1019)  
Здравствена легитимација на име Насер Таири, с. Камењане, Тетово. (1020)  
Здравствена легитимација на име Ганимет Таири, с. Камењане, Тетово. (1021)  
Здравствена легитимација на име Муабес Таири, с. Камењане, Тетово. (1022)  
Работна книшка на име Емрли Бегзати, с. Д. Бањица, Гостивар. (1023)  
Свидетелство за VIII одделение на име Мефрим Селејман, с. Равен, Гостивар. (1024)  
Свидетелство за VIII одделение на име Хаким Селмани, с. Д. Гоновица, Гостивар. (1025)  
Здравствена легитимација на име Музекет Бекири, с. М. Турчане, Гостивар. (1026)  
Свидетелство на име Благоја Карапеевски, ул. „М. Пијаде“ бр. 269, Прилеп. (1027)  
Работна книшка на име Илми Сулејмани, Куманово. (1028)  
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено во Основното училиште „Единство“, Македонски Брод на име Димоски Борче, ул. „Маршал Тито“ бр. 25, Македонски Брод. (1029)  
Работна книшка, издадена од Општина Охрид на име Крстески Анѓеле, с. Требино, Брод Македонски. (1030)

- Свидетелство за IV одделение, издадено од с. Мрзен Ораовец, Кавадарци, на име Јованова Мирослава, ул. „Браќа Кошулчеви“ бр. 2, Титов Велес. (1031)
- Свидетелство на име Даринка Секулоска, с. Г. Крушиќ, Македонски, Брод. (1032)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Марко Коцев, с. Дреново, Титов Велес. (1033)
- Воена книшка на име Ангел Павлов, с. Г. Бошава, Кавадарци, (1034)
- Свидетелства за завршено I и II година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“, Куманово, на име Љубица Петковска, Куманово. (1035)
- Свидетелства за III IV година и диплома за завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“, Куманово на име Хаќим Ибраими, с. Опае, Куманово. (1036)
- Свидетелство за IV одделение на име Ферат Исмаил, с. Рамни Габер, Драчево. (1037)
- Свидетелство за IV одделение на име Ариф Далипи, с. Морани, Драчево. (1038)
- Уверение за КВ заварувач на име Методија Тупалески, ул. „М. Козар“ бр. 42-а, Прилеп. (1039)
- Свидетелство за VIII одделение на име Гордана Горѓиоска, с. Плетвар, Прилеп. (1040)
- Здравствена легитимација на име Стевка Стомнарска, ул. „К. Јосифоски“ бр. 82, Прилеп. (1041)
- Здравствена легитимација на име Нада Стомнарска, ул. „К. Јосифовски“ бр. 82, Прилеп. (1043)
- Свидетелство за IV одделение на име Верка Ристеска, Прилеп. (1043)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мирсад Абдиоски, с. Пешталево, Прилеп. (1044)
- Свидетелство за IV одделение на име Цена Ацеска, с. Мажучиште, Прилеп. (1045)
- Свидетелство за V одделение на име Стојна Родева, с. Извор, Титов Велес. (1046)
- Свидетелство за IV одделение на име Ајет Исени, с. Каменјане, Тетово. (1047)
- Свидетелство за III одделение на име Шамиран Куртиши, с. Милетино, Тетово. (1048)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Реџеп Салија, с. Д. Палчиште, Тетово. (1049)
- Здравствена легитимација на име Шасине Селмани, с. Г. Седхларце, Тетово. (1050)
- Диплома на име Сами Асани, с. Пршовце, Тетово. (1051)
- Свидетелство за VIII одделение на име Катип Аљија, с. Боговиње, Тетово. (1052)
- Здравствена легитимација на име Садик Садику, с. Палатица, Тетово. (1053)
- Свидетелство за VIII одделение на име Здравка Велјаноска, с. Пожаране, Гостивар. (1054)
- Свидетелство за IV одделение на име Аки Фејзулаи, с. Равен, Гостивар. (1055)
- Воена книшка на име Стевко Илијевски, с. Длабочица, Штип. (1056)
- Свидетелство за завршено VII одделение, издадено во Училиштето за С Макаренко — Скопје на име Иљаз Демири, Скопје. (1057)
- Диплома за завршен медицински факултет, издадена во Скопје на име Борис Нечков, Скопје. (1058)
- Диплома за завршена гимназија, издадена од Гимназијата „Цветан Димов“, Скопје на име Борис Нечков, Скопје. (1059)
- Ученичка книшка за V одделение на име Маре Христоска, ул. „Авала“ бр. 54, Прилеп. (1060)
- Свидетелство за IV одделение на име Верка Котеска, с. Морул, Прилеп. (1061)
- Свидетелство за IV одделение на име Илинка Котеска, с. Морул, Прилеп. (1062)
- Свидетелство за VIII одделение на име Олгица Миткоска, с. Ракле, Прилеп. (1063)
- Свидетелство за VIII одделение на име Раивој Здравески, ул. „М. Пијаде“ бр. 1-а, Прилеп. (1056)
- Работна книшка, издадена од Собранието на општина Крива Паланка на име Додевски Миле, ул. „11 Октомври“ бр. 26, Крива Паланка. (1066)
- Свидетелство за IV одделение на име Шабан Селмановски, Титов Велес. (1067)
- Воена книшка на име Блажо Делов, с. Конопиште, Кавадарци. (1068)
- Свидетелство за II одделение на име Никола Спасовски, ул. „И. Р. Јола“ бр. 55, Гостивар. (1069)
- Индекс бр. 2197 на име Мирослав Нафитоски, ул. „Сретко Крстески“, Гостивар. (1070)
- Здравствена легитимација на име Синче Бешири, с. Д. Вањица, Гостивар. (1071)
- Свидетелства за I година и II година, издадени од ЦСНО „Злате Малакоски“ на име Кирко Илиески, с. Чајле, Гостивар. (1072)
- Воена книшка, издадена во Загреб на име Драган Стерјовски, Скопје. (1073)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Јовица Шурлиновски, Скопје. (1074)
- Свидетелство за завршено IV одделение во с. Сандево на име Лепосава Тимутиевиќ, Скопје. Чек бр. 4078439, издаден од Љубљанска банка — Филијала Скопје на име Зоран Стевиќ, Скопје. Воена книшка на име Љупчо Христов, ул. „Н. Тесла“ бр. 138, Битола. (1077)
- Диплома на име Благој Велковски, ул. „25 Мај“ бр. 2/3, Битола. (1078)
- Ученичка книшка на име Орде Тодески, с. Мажучиште, Прилеп. (1079)
- Диплома на име Методија Никоски, ул. „Ц. Коњарец“, Прилеп. (1080)
- Здравствена легитимација на име Вели Пајазити, с. Вешала, Тетово. (1081)
- Воена книшка бр. 24311 на име Душко Симоски, ул. „Г. Делчев“ бр. 152, Тетово. (1082)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Шефије Османи, с. Каменјане, Тетово. (1083)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Азиз Азизи, с. Каменјане, Тетово. (1084)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Кадриј Кадрија, с. Раковец, Тетово. (1085)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Селман Кадриј, с. Раковец, Тетово. (1086)
- Здравствена легитимација на име Атифет Неџбедин Мемети, с. Цепчиште, Тетово. (1087)
- Лична карта на име Муамед Арифи, ул. „Радован Цониќ“ бр. 127, Тетово. (1088)
- Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Веби Асани, с. Ново Село II, Тетово. (1089)
- Воена книшка на име Исак Есати, с. Боговиње, Тетово. (1090)
- Свидетелство за IV клас на име Назми Абдија, с. Шипковица, Тетово. (1091)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Зулфи Амети, с. Глогои, Тетово (1092)
- Здравствена легитимација на име Ајдар Ислами, с. Беловиште, Гостивар. (1093)
- Здравствена легитимација на име Икмет Ислами, с. Беловиште, Гостивар. (1094)
- Свидетелство за VIII одделение на име Цветанка Стојанова, с. Панчарево, Берово. (1095)
- Работна книшка бр. 12099 на име Цветанка Стојанова, с. Панчарево, Берово. (1096)
- Свидетелство за VIII одделение на име Аника Петровска, с. Драмче, Делчево. (1097)
- Свидетелство за VIII одделение на име Димитар Илиев, ул. „М. М. Брицо“ бр. 4, Винаца. (1098)
- Ученичка книшка за завршено од I до V одделение и завршено прво полугодие од VI одделение, издадена од ОУ во нас. Синѓелиќ на име Зухра Омераѓиќ, с. Синѓелиќ, Скопје. (1099)
- Работна книшка на име Абдула Садику, ул. „М. Стојановиќ“ бр. 30/а, Куманово. (1100)
- Работна книшка на име Блашка Петровска, ул. „Христијан Карпош“ бр. 4, Куманово. (1101)
- Свидетелство за VIII одделение на име Тихомир Стојковски, с. Страцин, Куманово. (1102)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ „Јоаким Крчовски“, Крива Паланка на име Тасевски Насев Слободан, с. Кошари, Крива Паланка. (1103)

- Свидетелство за VI одделение на име Ристе Ја-  
накиевски, Титов Велес. (1104)
- Свидетелство за VIII одделение на име Џемаил  
Куртиши, с. Форино, Гостивар. (1105)
- Возачка дозвола на име Катип Фејзулај, Гос-  
тивар. (1106)
- Воена буква, издадена во Пожаревац на име  
Џабир Синановски. (1107)
- Воена книшка, издадена во Ваљево на име Ха-  
лил Ахмети, Скопје. (1108)
- Воена буква, издадена во Скопје на име Бла-  
гојче Добревски, Скопје. (1109)
- Воена книшка на име Трајан Ангеловски, с.  
Кадино, Скопје. (1111)
- Свидетелство за III клас на име Раде Ристес-  
ки, ул. „Октомвриска“ бр. 24, Прилеп. (1112)
- Диплома за водоинсталатер на име Блаже Гор-  
ѓијев, ул. „М. Козар“ бр. 8, Титов Велес. (1113)
- Свидетелство за II година на име Симеон Ста-  
нисављевиќ, ул. „А. Шурков“ бр. 27, Титов Велес.  
(1114)
- Свидетелство на име Авди Салихи, с. Добри  
Дол, Гостивар. (1115)
- Работна книшка на име Цветко Дејановски, с.  
Трново, Крива Паланка. (1118)
- Свидетелство за V одделение на име Сиљан  
Јовевски, с. Војница, Титов Велес. (1119)
- Свидетелство за V одделение на име Цвета Сто-  
јанова, Титов Велес. (1120)
- Свидетелство за IV одделение на име Петре  
Илиевски, с. Мартолци, Титов Велес. (1121)
- Работна книшка на име Милица Бошковска,  
ул. Благој Горев“ бр. 97, Титов Велес. (1122)
- Здравствена легитимација на име Мекаил Ша-  
сивари, с. Раковец, Тетово. (1123)
- Здравствена легитимација на име Ембраљи Ша-  
сивари, с. Раковец, Тетово. (1124)
- Работна книшка на име Зејди Хусеини, с. Те-  
ново, Тетово. (1125)
- Земјоделска здравствена легитимација на име  
Ракифе Салиу, с. Групчин, Тетово. (1126)
- Здравствена легитимација бр. 4417 на име Ма-  
мудие Амети, с. Г. Палчиште, Тетово. (1127)
- Работна книшка на име Таир Јашари, с. Шем-  
шево, Тетово. (1128)
- Воена книшка на име Михаило Стојановски,  
ул. И. „Р. Лола“ бр. 155, Тетово. (1129)
- Диплома на име Јоше Гигоски, ул. „Мара Уг-  
ринова“ бр. 27, Гостивар. (1130)
- Свидетелство на име Миле Петровски, ул. „18  
ноември“ бр. 6, Гостивар. (1131)
- Свидетелство за VIII одделение на име Дамњан  
Новаковски, с. Церово, Гостивар. (1132)
- Здравствена легитимација, издадена во Скопје  
на име Киро Цветковски, с. Д. Лисиче, Скопје.  
(1133)
- Воена книшка на име Љупчо Рајчевски, Скоп-  
је. (1134)
- Воена книшка издадена во Скопје на име Ге-  
орги Ефтимов, Скопје. (1135)
- Лична карта на име Мимоза Чегороска, ул.  
„Ладо Стојаноски“ бр. 5, Прилеп. (1136)
- Свидетелство за VIII одделение на име Блага  
Макалоска, ул. „Тоде Ивановски“, бр. 96, Прилеп.  
(1137)
- Работна книшка на име Атанас Мицкоски, с.  
Загорани, Прилеп. (1138)
- Свидетелство за IV одделение на име Борко  
Ковилоски, Прилеп. (1139)
- Работна книшка на име Ислам Шефки, с. Вак-  
синци, Куманово. (1140)
- Свидетелство за IV одделение на име Десанка  
Петковска, с. Пендак, Куманово. (1141)
- Свидетелство на име Стојко Петрушевски, с.  
Страцин, Куманово. (1142)
- Свидетелство за IV одделение на име Верка  
Јандриоска, с. Д. Батуше, Македонски Брод. (1143)
- Земјоделска здравствена легитимација на име  
Зурап Арслани, с. Желино, Тетово. (1144)
- Свидетелство за IV клас на име Велија Феми,  
с. Г. Лешница, Тетово. (1145)
- Здравствена легитимација на име Шаузи Исла-  
ми, с. Желино, Тетово. (1146)
- Свидетелство за VIII одделение на име Лок-  
ман Вејсели, с. Цепчиште, Тетово. (1147)
- Воена книшка, издадена во Загреб на име Де-  
мирал Селим, Скопје. (1148)
- Воена книшка, издадена во Вршац на име  
Браим Балија, Урошевац. (1194)
- Здравствена легитимација, издадена во Скопје  
на име Хајра Машовиќ, Скопје. (1150)
- Здравствена книшка, издадена во Скопје на  
име Цвeтeт Пајазити, Скопје. (1151)
- Воена книшка, издадена во Палиќ на име Стој-  
ко Велински, Скопје. (1152)
- Свидетелство за VI одделение на име Абдула  
Асани, Тетово. (1153)
- Свидетелство за IV одделение на име Муха-  
мет Асани, с. Боговиње, Тетово. (1154)
- Свидетелство за V одделение на име Нуриман  
Асани, с. Боговиње, Тетово. (1155)
- Здравствена легитимација на име Љупчо Андо-  
новски, ул. „Г. Делчев“ бр. 205 Тетово. (1156)
- Земјоделска здравствена легитимација на име  
Сабит Исени, с. Синичани, Тетово. (1157)
- Свидетелство за V одделение на име Шадије  
Малики, ул. „И. Р. Лола“ бб Тетово. (1158)
- Земјоделска здравствена легитимација на име  
Надије Идризи, с. Порој, Тетово. (1159)
- Земјоделска здравствена легитимација на име  
Исмаил Идризи, с. Порој, Тетово. (1160)
- Воена книшка на име Даут Џемаили, Тетово.  
(1161)
- Воена книшка на име Изет Зекири, с. Урвич,  
Тетово. (1162)
- Лична карта на име Хавије Пајазити, с. Чело-  
пек, Тетово. (1163)
- Здравствена легитимација на име Амиде Ра-  
маданова, Тетово. (1164)
- Здравствена легитимација, издадена во Скопје  
на име Талат Селим, Скопје. (1165)
- Воена книшка, издадена во Сомбор на име Бо-  
жидар Гурмешевски, с. Кучевиште, Скопје. (1166)
- Воена книшка, издадена во Ниш на име Љубо-  
мир Атанасов Колев, Скопје. (1167)
- Воена книшка, издадена во Бања Лука на име  
Благоја Трајковски, с. Булачани, Скопје. (1168)
- Воена книшка, издадена во Титоград на име  
Рефик Бербери, Скопје. (1169)
- Воена книшка, издадена во Земун на име Стој-  
ко Вуќиќ, с. Мирковци, Скопје. (1170)
- Воена книшка, издадена во Пожаревац на име  
Александар Манасијевски, Скопје. (1171)
- Свидетелство на име Петар Спасески, ул. „У.  
Илиески“ бр. 9, Прилеп. (1172)
- Свидетелство на име Нада Паланкова, с. Мур-  
тино, Прилеп. (1173)
- Уверение за прва помош на име Бранка Вел-  
коска ул. „М. Пијаде“ бр. 204, Прилеп. (1174)
- Ученичка книшка за VI одделение на име Бо-  
це Наумоски, ул. „Г. Јанкулоски“ бр. 11 — Варош,  
Прилеп. (1175)
- Свидетелство за VIII одделение на име Славе  
Илиоски, с. Подвис, Прилеп. (1176)
- Ученичка книшка за V одделение на име Маре  
Пепељугоска, ул. „Бл. Јовчевски“ бр. 17, Варош,  
Прилеп. (1177)
- Индекс бр. 3280, на име Слободанка Спиркос-  
ка, ул. „Бр. Шемкоски“ бр. 63, Прилеп. (1178)
- Свидетелство за VIII одделение на име Петре  
Козароски, ул. „Ленин“ бр. 209, Прилеп. (1179)
- Диплома за КВ бравар, издадена од ИЗУС „Ко-  
ле Неделковски“, Титов Велес на име Ламјов В.  
Трајче, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 21, Титов Велес.  
(1180)
- Диплома за КВ бравар, издадена од УЗУС „Ко-  
ле Неделковски“, Титов Велес на име Србов В.  
Цветан, ул. „Васил Горгов“ бр. 58, Титов Велес.  
(1181)

- Свидетелство на име Дамјан Михајлоски, Гостивар. (1182)
- Свидетелство за V клас на име Целадин Елези, с. Стримница, Тетово. (1183)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мефдил Зибири, с. Желино, Тетово. (1184)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Хиријет Зибири, с. Желино, Тетово. (1185)
- Работна книшка на име Трнина Видојевска, с. Рогачево, Тетово. (1186)
- Лична карта бр. 16175 на име Зухбари Хомен, с. Вешала, Тетово. (1187)
- Работна книшка на име Ејуп Адеми, Тетово. (1188)
- Свидетелство за VIII одделение на име Дафинка Трчканска, с. Стојмирово, Берово. (1189)
- Работна книшка на име Домнико Грамоски, ул. „Прилепска“ бр. 57/8, Битола. (1190)
- Работна книшка на име Живко Димитријевски, с. Орах, Куманово. (1191)
- Работна книшка на име Живко Величковски, ул. „Власто Радовјанин“ бр. 6, Куманово. (1192)
- Воена книшка на име Јован Димитров, ул. „С. Пинџур“ бр. 3, Ваташа. (1193)
- Воена книшка на име Митре Милков, ул. „Мито Василев Јасмин“ бр. 30, Кавадарци. (1194)
- Свидетелство за VII одделение на име Накиљ Бекири, с. Добридол, Гостивар. (1195)
- Свидетелства од I, II, III година и диплома, издадени од Индустриското училиште „Коле Неделковски“, Титов Велес на име Малиновски Димитар, ул. „Б. Поп Јорданов“ бр. 29, Титов Велес. (1196)
- Воена книшка, издадена во Сплит на име Шемо Шемши, с. Арачиново, Скопје. (1197)
- Работна книшка на име Вангелина Иванова, Богданци. (1199)
- Диплома за III година на име Петре Трајкоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 3-с, Прилеп. (1200)
- Воена книшка, издадена од ВП 8674 — Београд на име Димитри Динов, ул. „Владимир Назор“ бр. 22, Титов Велес. (1201)
- Свидетелство за V одделение на име Загорка Арсовска, с. Извор, Титов Велес. (1202)
- Здравствена легитимација на име Сашо Симјановски, с. Сиричино, Тетово. (1203)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Нафи Бајрами, с. Камењане, Тетово. (1204)
- Свидетелство за VIII одделение на име Меваип Емини, ул. „111“ бр. 6, Тетово. (1205)
- Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Илјас Османи, с. Нераште, Тетово. (1206)
- Свидетелство за VIII одделение на име Исмет Љума, ул. „Преспанска“ бр. 33, Тетово. (1207)
- Работна книшка на име Мурселем Рабдишта, ул. „М. Симоноски“ бр. 24, Гостивар. (1208)
- Свидетелство за VII одделение на име Ангџа Новакоска, с. Дебреше, Гостивар. (1209)
- Свидетелство за I година на име Лилјана Кондоска, ул. „Пере Темелкоски“ бр. 19, Прилеп. (1210)
- Лична карта бр. 11568 на име Коста Парталоски, с. Вевчани, Струга. (1211)
- Воена книшка на име Каме Вешков, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 31, с. Ваташа, Кавадарци. (1212)
- Свидетелство за VIII одделение на име Махи Саљихи, с. Слатино, Тетово. (1213)
- Свидетелство за IV одделение на име Фатиме Бајрамова, с. Градец, Винаца. (1214)
- Работна книшка, издадена во Скопје на име Бајрам Шабан, Скопје. (1215)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Дамир Дурмиш, Скопје. (1216)
- Свидетелство за IV одделение на име Горица Пашоска, с. Веселчани, Прилеп. (1217)
- Свидетелство за VIII одделение на име Марјан Камипоски, с. Тополчани, Прилеп. (1218)
- Лична карта на име Трајанка Стојаноска, ул. „Ленин“ бр. 205, Прилеп. (1219)
- Уверение за прва помош на име Ристо Шамески, ул. „Лазо Филипоски“ бр. 1, Прилеп. (1220)
- Свидетелство за I година на име Олга Јаноска, с. Ново Лагово, Прилеп. (1221)
- Свидетелство за VIII одделение на име Петре Трајкоски, ул. „Моша Пијаде“ бр. 2, Прилеп. (1222)
- Сообраќајна дозвола на име Сотјче Настески, с. М. Коњари, Прилеп. (1223)
- Здравствена легитимација на име Адем Зибири, с. Камењане, Тетово. (1225)
- Свидетелство за VIII одделение на име Идриз Камбери, с. Шипковица, Тетово. (1226)
- Здравствена легитимација на име Рухиде Камбери, с. Шипковица, Тетово. (1227)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мецаит Мисими, с. Долно Палчиште, Тетово. (1228)
- Здравствена легитимација на име Бесим Азир, с. Тетово, Тетово. (1229)
- Диплома на име Фикри Мемеди, с. Цепчиште, Тетово. (1230)
- Здравствена легитимација на име Реџије Илази, ул. „29 Ноември“ бр. 72, Тетово. (1231)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Шемседи Одаи, с. Г. Палчиште, Тетово. (1232)
- Свидетелство за VIII одделение на име Изип Шабани, с. Беловиште, Гостивар. (1233)
- Воена книшка, издадена во Мостар на име Симо Паневски, с. Миладиновци, Скопје. (1234)
- Воена книшка, издадена во Краљево на име Душко Грковски, Скопје. (1235)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено во ОУ „Х. Т. Карпош“ — Скопје на име Душан Настевски, Скопје. (1236)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Дурмиш Халимов, Скопје. (1237)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Стерија Лазовски, Скопје. (1238)
- Индекс бр. 872 на име Борис Николов, ул. „Д. Најдов“ бр. 122, Прилеп. (1239)
- Свидетелство на име Благоја Петрески, с. Врсино, Прилеп. (1240)
- Свидетелство на име Азем Адилковиќ, с. Десово, Прилеп. (1241)
- Свидетелство на име Кирил Бошески, ул. „М. Ацев“ бр. 158, Прилеп. (1242)
- Работна книшка, издадена во Загреб — општина Максмир, на име Носаљ Штефан, ул. „Марк Енгелс“ бр. 16/III, Струга. (1243)
- Здравствена легитимација на име Мецаит Винца, с. Велешта, Струга. (1245)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Зенепе Шукри Исмаили, с. Шипковица, Тетово. (1246)
- Работна книшка на име Расим Бале, с. Урвич, Тетово. (1247)
- Уверение за кројач на име Абдилазиз Амзаи, с. Теарце, Тетово. (1248)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Шефит Кадрија, с. Стримница, Тетово. (1249)
- Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Екрем Рушитовски, с. Катланово, Скопје. (1250)
- Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Бојан Јанковски, Скопје. (1251)
- Работна книшка на име Јован Ешмиковски, с. Бистрица, Винаца. (1252)
- Лична карта бр. 7422, на име Даниле Костадиновски, с. Г. Круџије, Македонски Брод. (1253)
- Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Маршал Тито“, с. Жировница на име Етхеми Алим, с. Жировница. (1254)
- Ученичка книшка за завршено VI одделение, издадена од Основното училиште „Маршал Тито“, с. Жировница на име Ваити Т. Шеадин, с. Жировница. (1255)

- Ученичка книшка за завршено VI одделение, издадена од Основното училиште „Маршал Тито“ с. Жировница на име Абази Н. Бедри, с. Жировница. (1256)
- Свидетелство, издадено од Осмолетката „Лирија“, с. Жеровјане на име Биљали В. Нуримам, с. Теново, Тетово. (1257)
- Свидетелство за III одделение на име Цветанка Трпеска с. Зркле, Тетово. (1258)
- Здравствена легитимација на име Вера Бркич, „ул. „Р. Ивановски“ бр. 47, Прилеп. (1259)
- Работна книшка на име Миролуб Миливојевиќ, ул. „В. Циривири“, Тетово. (1260)
- Воена книшка на име Фарук Хајрула, ул. „110“ бр. 24, Тетово. (1261)
- Уверение на име Илми Белиу, ул. „Др. Тодороски“ бр. 28, Гостивар. (1262)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зурап Идризи, с. Лакавица, Гостивар. (1273)
- Работна книшка на име Димитар Тушевски, с. Русиново, Берово. (1264)
- Воена книшка на име Мите Атанасов, ул. „В. Циривири“ бр. 198, Титов Велес. (1265)
- Воена книшка, издадена во Приштина на име Стамен Ивановски, Скопје. (1267)
- Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Сенат Демиров, Скопје. (1268)
- Свидетелство за завршен испит, издадено во СЕУ „Моша Пијаде“ на име Илчо Кралев, Скопје. (1269)
- Ученичка книшка на име Кирил Смилески, ул. „Орде Чопела“ бр. 46, Прилеп. (1270)
- Свидетелство на име Петвар Јакимовски, ул. „Климент Охридски“ бр. 2, Куманово. (1271)
- Уверение за сидар на име Јакуп Малиќи, с. Медвеце, Титов Велес. (1272)
- Свидетелство на име Рајна Атанасоска, с. Балиндол, Гостивар. (1273)
- Диплома на име Елјесар Балта, Гостивар. (1274)
- Воена книшка, издадена во Загреб на име Радован Вукадин Крстичиќ, Скопје. (1275)
- Свидетелство за завршено VIII одделение во ОУ „Иднина“ — Скопје на име Асан Шукри, Скопје. (1276)
- Воена книшка, издадена во Титоград на име Алиќ Хамид, Скопје. (1277)
- Свидетелство за IV одделение на име Весела Милеска, с. Галичани, Прилеп. (1278)
- Свидетелство на име Ленка Мицкоска, Прилеп. (1279)
- Уверение за слаткар на име Иванка Стеваноска, ул. „Ленин“ бр. 120, Прилеп. (1280)
- Свидетелство за IV одделение на име Ленка Петреска, с. Ст. Лагово, Прилеп. (1281)
- Свидетелство за IV одделение на име Добрица Радеска, с. Рилово, Прилеп. (1282)
- Свидетелство за III година на име Рашка Салатоска, ул. „М. Тито“ бр. 68, Прилеп. (1283)
- Свидетелство за III година на име Владимир Корвезирски, кеј „9 Септември“ бр. 19, Прилеп. (1284)
- Свидетелство за V одделение на име Мара Талеска, с. Дреновци, Прилеп. (1285)
- Работна книшка на име Исљам Мисими, с. Никуштак, Куманово. (1286)
- Лична карта на име Меран Зекири, Струга. (1287)
- Воена книшка на име Божин Клечкароски, с. Мороишта, Струга. (1288)
- Диплома за завршен матурски испит, издадена од Индустриското училиште „Трајко Бошкоски Тарцан“, Прилеп на име Боцески Михаило Димитрија, ул. „Првомајска“ бр 49, Титов Велес. (1289)
- Свидетелство за VIII одделение на име Исеин Изаири, с. Челопек, Тетово. (1291)
- Дозвола за оружје на име Ружди Садиќи, с. Рогле, Тетово. (1292)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Хамди Реџеџи, с. Камењане, Тетово. (1293)
- Лична карта на име Харун Мустафа, ул. „29 Ноември“ бр. 28, Тетово. (1294)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Маслам Исмани, с. Боговиње, Тетово. (1295)
- Воена книшка на име Ислам Алими, с. Глоги, Тетово. (1296)
- Здравствена легитимација на име Сами Емине, с. Боговиње, Тетово. (1297)
- Свидетелство за VIII одделение на име Митко Златановски, ул. „Сердарот“ бр. 25, Драчево. (1298)
- Диплома на име Миле Стеваноски, ул. „М. Пијаде“ бр. 183, Прилеп. (1299)
- Лична карта на име Трајан Илиески, ул. „П. Котеска“ бр. 58, Прилеп. (1300)
- Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Русјаџи на име Стојкоска Мирка, с. Ореовец, Македонски Брод. (1301)
- Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од с. Јабланица на име Цоклеска Арсана, с. Јабланица, Струга. (1302)
- Свидетелство за V одделение на име Екрем Шабани, с. Добридол, Гостивар. (1303)
- Свидетелство за I клас на име Олгица Стоилоска с. Чифлик Делчево. (1304)
- Свидетелство за VIII одделение на име Олгица Стоилова с. Чифлик, Делчево. (1305)
- Свидетелство за завршена II година, издадено во Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Радојка Ивановска, Куманово. (1306)
- Работна книшка, издадена во Скопје на име Милован Трајковски, Скопје. (1307)
- Воена книшка, издадена од Зрењанин на име Муареми Казим Таип, Скопје. (1308)
- Воена книшка, издадена во Карловац на име Сафет Емини, Скопје. (1309)
- Свидетелство за завршено основно образование, издадено од ОУ „Вера Јоџиќ“ во Скопје на име Мирјана Стојановска, Скопје. (1310)
- Свидетелство на име Грозде Стојановски, ул. „Гоце Делчев“ бб, с. Драчево. (1311)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното четригодишно училиште „Орце Николов“ на име Митреска Трена, с. Сланско, Македонски Брод. (1312)
- Свидетелство за VI одделение на име Кебир Зубери, с. Дебреше, Гостивар. (1313)
- Свидетелство на име Малиќ Рушити, с. Радиовце, Гостивар. (1314)
- Свидетелство за IV одделение на име Рахим Алију, с. Градец, Гостивар. (1315)
- Уверение на име Јордан Белчовски, с. Русиново, Берово. (1316)
- Свидетелство за VIII одделение на име Златко Илиоски, с. Тополчани, Прилеп. (1317)
- Ученичка книшка на име Јонче Трајкоски, Прилеп. (1318)
- Индекс на име Душко Атанасоски, ул. „Кире Гаврилоски“, бр. 42, Прилеп. (1319)
- Свидетелство за IV одделение на име Дивна Стојановска, с. Диманце, Кратово. (1320)
- Воена легитимација на име Томислав Величковиќ, с. Ст. Нагоричане, Куманово. (1321)
- Свидетелство на име Трајче Митревски, ул. „П. Алчев“ бр. 51, Титов Велес. (1322)
- Свидетелство на име Самет Сафери, с. Камењане, Тетово. (1323)
- Здравствена легитимација на име Радије Адеми, Тетово. (1324)
- Свидетелство за VIII одделение на име Белул Велиу, с. Порој, Тетово. (1325)
- Свидетелство на име Узри Шерифи, с. Рогле, Тетово. (1326)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Руфије Ракипи, с. Рогле, Тетово. (1327)

- Здравствена легитимација на име Миличије Салији, с. Ново Село П, Тетово. (1328)
- Работна книшка на име Стефка Стефческа, ул. „Гоце Делчев“ бр. 186, Тетово. (1329)
- Свидетелство за IV одделение на име Исак Гафури, с. Требиње, Тетово. (1330)
- Здравствена легитимација на име Муревере Илази, с. Слатино, Тетово. (1331)
- Свидетелство на име Бејтула Вејтулаи, с. Шемшево, Тетово. (1332)
- Здравствена легитимација на име Ганимееп Адеми, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 78, Тетово. (1333)
- Здравствена легитимација на име Томе Тодоровски, с. Челопек, Тетово. (1334)
- Свидетелство за VIII одделение на име Воислав Поповски, Винаца. (1335)
- Свидетелство на име Мане Андоновски, Винаца. (1336)
- Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Вера Јоревска, Скопје. (1338)
- Воена книшка, издадена од Чаплина на име Асим Таировиќ, Скопје. (1339)
- Работна книшка на име Боро Спасеновски, ул. „Љубојно“ бр. 41, Битола. (1340)
- Ученичка книшка за V одделение на име Кире Петрески, ул. „11 Октомври“ бр. 240, Прилеп. (1342)
- Работна книшка на име Мелузим Асани, ул. „Средорек“ бр. 119, Куманово. (1343)
- Работна книшка на име Муса Адеми, с. Липково, Куманово. (1344)
- Работна книшка на име Славица Митровска, ул. „В. Циривири“ бр. 2, Куманово. (1345)
- Свидетелство за II клас, издадено од Индустриското училиште „Коле Неделковски“ на име Стојкова Маријонка, ул. „II Винички дол“ бр. 8, Титов Велес. (1347)
- Свидетелство за I клас, издадено од Индустриското училиште „Коле Неделковски“ на име Стојкова Маријонка, ул. „II Винички дол“ бр. 8, Титов Велес. (1348)
- Воена книшка, издадена во Белград на име Дамески Благоја, ул. „Мирче Ацев“ бр. 57, Титов Велес. (1349)
- Воена книшка на име Никола Александар Анчевски, с. Раогинце, Тетово. (1350)
- Свидетелства за I и II клас на име Нада Трајковска, ул. „Пр. Пчински“ бр. 27, Тетово. (1351)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Шерифе Вајрами, с. Камењане, Тетово. (1352)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Муарем Абдаи, с. Камењане, Тетово. (1353)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Сабајет Далифи, с. Доброште, Тетово. (1354)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Асије Иљјази, с. Челопек, Тетово. (1355)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Разије Иљјази, с. Челопек, Тетово. (1356)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Кенан Иљјази, с. Челопек, Тетово. (1357)
- Здравствена легитимација на име Јахја Мухамед Абази, с. Цепчиште, Тетово. (1358)
- Возачка дозвола на име Тасим Фетаи, с. Пирок, Тетово. (1359)
- Свидетелство на име Исеин Изаири, с. Милетино, Тетово. (1360)
- Уверение на име Накил Абдулаи, с. Врановце, Гостивар. (1361)
- Свидетелство на име Игбале Селмани, Гостивар. (1362)
- Воена книшка, издадена од Сараево на име Горѓија Трајковски, Скопје. (1363)
- Воена книшка, издадена од Бања Лука на име Јордан Најдовски, Горче Петров, Скопје. (1364)
- Свидетелство на име Марика Велкоска, ул. „Б. Малески“ бр. 168, Прилеп. (1365)
- Свидетелство на име Злата Трајковска, ул. „Б. Стеваноски“ бр. 5, Прилеп. (1366)
- Свидетелство на име Методија Кузмановски, ул. „М. Ацев“ бр. 132, Прилеп. (1367)
- Работна книшка на име Заим Нушџи, ул. „Бл. Перовиќ“ бр. 11, Куманово. (1368)
- Пасош бр. 164268 на име Елена Трајковска, ул. „Др. Шутевски“ бр. 19, Куманово. (1369)
- Свидетелство на име Трајко Трајковски, Куманово. (1370)
- Воена книшка на име Павле Г. Плевнарски, ул. „Момчило Јорданоски“ бр. 59, Охрид. (1372)
- Пасош бр. 423173, издаден од СВР — Струга на име Зулали Ниџази, ул. „ЈНА“ Струга. (1373)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Велковска Роса, ул. „Првوماјска“ бр. 31, Титов Велес. (1374)
- Воена книшка серија AP бр. 21840, издадена од ОВР НО Титов Велес, на име Костов Ангел, ул. „Титово Ужичка“ бр. 10, Титов Велес. (1375)
- Свидетелство за VIII одделение на име Убавка Јовановска, с. Извор, Титов Велес. (1376)
- Свидетелство за IV одделение на име Невенка Анчева, с. Лисиче, Титов Велес. (1377)
- Свидетелство за IV одделение на име Невенка Анчева, с. Лисиче, Титов Велес. (1377)
- Воена книшка на име Петко Крстевски, с. Тарце, Тетово. (1378)
- Свидетелство за IV одделение на име Аљија Хашиф, с. Камењане, Тетово. (1379)
- Свидетелство за VI одделение на име Славе Наумоски, ул. „ЈНА“ бр. 18, Тетово. (1380)
- Здравствена легитимација на име Александар Горѓески, ул. „Беломурска“ бр. 11, Тетово. (1381)
- Свидетелство за IV клас на име Фетаи Метали, Тетово. (1382)
- Свидетелство на име Мате Секулоски, с. Куманово, Гостивар. (1383)
- Свидетелство за IV одделение на име Величка Николоска, нас. Плитарница, Гостивар. (1381)
- Воена книшка на име Љубе Димов, нас. Баба, бр. 342, Штип. (1385)
- Ученичка книшка за I година, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Муса Алиу, с. Лопате, Куманово. (1386)
- Свидетелство за положен „завршен испит, издадено од АСУЦ во Скопје на име Круме Поповски, Ресен. (1387)
- Свидетелство за VIII одделение на име Љуба Стојковска, ул. „Илинденска“ бр. 3, Битола. (1388)
- Свидетелство на име Боге Горѓоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 126, Прилеп. (1389)
- Лична карта на име Христо Јоноски, ул. „М. Пијаде“ бр. 1, Прилеп. (1390)
- Возачка дозвола на име Христо Јоноски, ул. „М. Пијаде“ бр. 1, Прилеп. (1390-а)
- Лична карта на име Жарко Недески, ул. „Мукос“ бр. 25, Прилеп. (1391)
- Свидетелство за VIII одделение на име Славица Мицевска, с. Д. Врановци, Титов Велес. (1392)
- Свидетелство на име Олгица Јовановска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 103, Гостивар. (1393)
- Работна книшка на име Благоица Стефаноска, ул. „Чеде Филипоски“ бр. 158, Гостивар. (1394)
- Свидетелство за V одделение на име Јонче Велкоски, ул. „П. Котеска“ бр. 66, Прилеп. (1394)
- Работна книшка на име Васка Стојаноска, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 247, Прилеп. (1395)
- Работна книшка на име Руфат Бакии, ул. „Карл Маркс“ бр. 8-а, Куманово. (1396)
- Диплома на име Власта Јовановски, „В. Маслеша“ бр. 45, Куманово. (1397)
- Диплома на име Власта Јовановски, ул. „В. Маслеша“ бр. 45, Куманово. (1397)
- Работна книшка на име Сељим Рашити, ул. „Бл. Перовиќ“ бр. 13, Куманово. (1393)
- Свидетелство на име Миревски Божин, с. Градец, Крива Паланка. (1399)

Работна книшка на име Драге Давидовски, с. Милутинце, Крива Паланка. (1400)

Свидетелство за VIII одделение на име Злата Новеска, с. Г. Водушце, Тетово. (1401)

Здравствена легитимација на име Хидает Ислами, ул. „Р. Цоник“ бр. 22, Тетово. (1402)

Лична карта на име Ислам Салихи, с. Мерово, Тетово. (1403)

Земјоделска здравствена легитимација на име Варије Гафур Ибраими, с. Боговиње, Тетово. (1404)

Земјоделска здравствена легитимација на име Медаим Рустеми, с. Каменане, Тетово. (1405)

Здравствена легитимација на име Фере Даути, с. Пирок, Тетово. (1406)

Здравствена легитимација на име Нехим Даути, с. Пирок, Тетово. (1407)

Здравствена легитимација на име Феми Даути, с. Пирок, Тетово. (1408)

Здравствена легитимација на име Гулзибе Даути, с. Пирок, Тетово. (1409)

Здравствена легитимација на име Хамзи Даути, с. Пирок, Тетово. (1410)

Касова потврда бр. 06-2968, издадена од Ф-ка „Партизанка“ — Скопје на име Лазо Бошев, Скопје. (1413)

Воена книшка, издадена во Загреб на име Љубе Игњатовски, с. Драчево, Скопје. (1414)

Слободна карта, издадена од ГСП — Скопје на име Завко Е. тимовски, Скопје. (1415)

Воена книшка, издадена од Охрид на име Мито Стерјоски, Скопје. (1416)

Свидетелство за VIII одделение на име Тешик Мустафи, с. Жировница, Тетово. (1417)

Свидетелство за VIII одделение на име Гафур Амити, с. Глози, Тетово. (1418)

Свидетелство на име Муамет Ракити, с. Пршовце, Тетово. (1419)

Свидетелство за IV одделение на име Стојна Војновска, с. Блаце, Тетово. (1420)

Ученичка книшка за V одделение на име Музафер Реџеми, с. Каменане, Тетово. (1421)

Свидетелство на име Вејтула Вејтули, с. Шемшево, Тетово. (1422)

Здравствена легитимација на име Назмије Рустеми, ул. „Караорман“ бр. 18, Тетово. (1424)

Здравствена легитимација на име Џибит Рустеми, ул. „Караорман“ бр. 18, Тетово. (1425)

Свидетелство за VIII на име Минаеш Јонузи, с. Вруток, Гостивар. (1426)

Свидетелство на име Заим Салиу, с. Равен, Гостивар. (1427)

Лична карта на име Беадин Зендели, с. Симница, Гостивар. (1428)

Воена книшка, издадена од Рашка на име Вангел Адиевски, Скопје. (1429)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Даме Груев“ во Скопје на име Трајан Тасевски, Скопје. (1430)

Свидетелство за IV одделение, издадено од О. училиште во с. Умин Дол — Куманово на име Мица Милосављевиќ, Куманово. (1431)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Осман Бајрамовски, Скопје. (1432)

Воена книшка, издадена од Копривница на име Јовица Миљковиќ, Скопје. (1433)

Воена книшка, издадена од Панчево на име Рамиз Љатиџи, Куманово. (1434)

Здравствена книшка, издадена од Скопје на име Назиме Јакуповска, Скопје. (1435)

Ученичка книшка на име Милева Кузмановска, ул. „Ив. Милутиновиќ“ бр. 74/5, Битола. (1436)

Работна книшка на име Муарем Мемети, ул. „Преспанска“ бр. 56, Тетово. (1437)

Свидетелство за V одделение на име Иљас Цафери, с. Гургурница, Тетово. (1438)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Училиштето „Перо Наков“ во Куманово на име Русе Јовчевски, с. Зубовце, Куманово. (1439)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Војо Дичевиќ, Скопје. (1440)

Свидетелство за V одделение на име Цветет Салиоски, ул. „Кораб“ бр. 67 Прилеп. (1442)

Свидетелство на име Елица Секулоска, ул. „Крушеска“ бр. 52, Прилеп. (1443)

Свидетелство за VIII одделение на име Муса Адамоски, с. Канатларци, Прилеп. (1444)

Свидетелство на име Боце Мургоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 1-а, Прилеп. (1445)

Воена книшка на име Илија Димњаков, с. Орашец, Куманово. (1446)

Работна книшка на име Ајдин Рушити, ул. „Средорек“ бр. 100, Куманово. (1447)

Свидетелство на име Марица Миленковска, ул. „Проф. Мијалковски“ бр. 1, Куманово. (1448)

Свидетелство за VIII одделение на име Сами Реџеми, с. Доброште, Тетово. (1449)

Свидетелство за VIII одделение на име Аким Фаризи, ул. „Бл. Тоска“ бр. 195, Тетово. (1450)

## СОДРЖИНА

Страна

462. Одлука за пристапување кон измена на Уставот на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 789
463. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање на кредитни олеснувања на Рудниците и железарницата „Скопје“ — Скопје — — — — — 789
464. Одлука за давање кредитни олеснувања на РО „Раде Кончар“ — Фрижидери — Битола — — — — — 789
465. Одлука за давање кредитни олеснувања на Памучната индустрија „Македонка“ — Штип — — — — — 789
466. Одлука за зголемување на стапките на задолжителниот заем за обезбедување на постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година, за 1979 година — — — — — 790
467. Решение за именување помошник на републичкиот секретар за индустрија — — — — — 790
468. Решение за именување советник на републичкиот секретар за сообраќај и врски — — — — — 790
469. Решение за разрешување од должност потсекретар во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 790
470. Решение за менување на максимираните цени на производите од искористување на шумите — — — — — 790
471. Програма за спроведување на задолжителна имунизација на населението против заразни болести во 1980 година — — — — — 791
- Општи акти на самоуправните интересни заедници**
312. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и другите парични примања со порастот на просечните трошоци на животот во 1979 година — — — — — 793